

1.	Наслов на наставниот предмет	СОВРЕМЕН ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП ВО МЕНАЦИРАЊЕТО НА ЕПИЛЕПСИИТЕ			
2.	Код	ОМ-И-53			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Неврологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Четврта/VII I	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.др.Дијана Никодијевиќ			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен испит од Неврологија			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> • Запознавање со основните терапевски принципи на лекување на Епилепсиите, согласно протоколите на ИЛАЕ и на основа на упатствата на Медицина базирана на Докази. • Запознавање на студентитети со современите дијагностички протоколи, класификација на епилепсиите и фармаколошките специфичности на оделни групи АЕЛ 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> - Ставови и проблеми во дијагностицирањето и класифицирањето на епилепсиите (согласно ИЛАЕ) - Принципи на третман на епилепсиите (ААН америчка академија на невролози) - антиепилептици по прва линија (индикација, фармаколошки карактеристики) - нова генерација на АЕЛ - Други видови на терапија на епилепсии Практична настава: <ul style="list-style-type: none"> - Работа со пациенти со различни видови на епилептични напади - Евалуација на пациенти со парцијални напади - Евалуација на пациенти со генерализирани напади (специфичности во анамнеза и лекување) - Специфични дијагностички техники (ЕЕГ, КТМ и МРИ) Семинарска работа: <ul style="list-style-type: none"> - современи дијагностички техники кај епилепсиите - современа класификација на епилепсиите - стара и нова генерација на АЕЛ - рефракторни епилепсии 				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на распложивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			

15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит	Усмен дел	бодови	мин.-макс. 15 - 25
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 25 - 35
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 10 - 20
		Практична настава	бодови	10 - 20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми:</p> <p>За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			

		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Д.Никодијевик.	Лекови притив епилепсија; Фармакотераписк и прирачник	Министерство за Здравство	2006
		2	Луиз Роуланд	Меритова Неврологија	Табернакул	2011
		3	Чепреганов М.	Епилептологија		2005
	22.2	Доплнителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година